

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ ЗА ОСТВАРЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ За период јануари - септември 2022 година

АЛКАЛОИД АД Скопје, во периодот јануари-септември 2022 година оствари позитивни финансиски резултати, искажани во неревидираните единечен и консолидиран биланс на успех.

Сметководствени политики и методи на вреднување

Во 2022 година нема промени во сметководствените политики и методи на вреднување на позициите во финансиските извештаи на АЛКАЛОИД АД Скопје.

Вкупни приходи

Остварените единечни вкупни приходи во периодот јануари-септември 2022 година изнесуваат 8.991.708 илјади денари и во споредба со остварените во истиот период во 2021 година бележат раст од 20%. Во структурата на вкупните приходи најголемо учество, 91%, имаат приходите остварени со продажба на производи и на услуги, кои во споредба со остварените во 2021 година бележат раст од 14%.

Остварените консолидирани вкупни приходи во периодот јануари-септември 2022 година изнесуваат 11.785.900 илјади денари и во споредба со остварените во истиот период во 2021 година бележат раст од 22%. Во структурата на вкупните приходи, најголемо учество, 93%, имаат приходите остварени со продажба на производи и на услуги, кои во споредба со остварените во 2021 година бележат раст од 16%.

Вкупни расходи

Остварените единечни вкупни расходи во периодот јануари-септември 2022 година изнесуваат 7.705.998 илјади денари и во споредба со остварените во истиот период во 2021 година бележат раст од 20%.

Остварените консолидирани вкупни расходи во периодот јануари-септември 2022 година изнесуваат 10.466.107 илјади денари и во споредба со остварените во истиот период во 2021 година бележат раст од 22%.

Дивиденда

На 4 април 2022 година, на Годишното собрание на акционерите, е одобрена пресметка и исплата на бруто-дивиденда за 2021 година, во износ од 629.795 илјади денари, односно 396 денари нето за една акција што во однос на исплатената дивиденда по акција за 2020 година од 360,00 денари нето е поголема за 10%.

Инвестиции

Вкупните инвестиции во основни средства во периодот јануари-септември 2022 година изнесуваат 841.997 илјади денари.

Обврски по основа на кредити

Вкупните консолидирани обврски по основа на кредити на 30.09.2022 година изнесуваат 1.709.578 илјади денари.

Вработени

Во периодот јануари-септември 2022 година во АЛКАЛОИД АД Скопје се реализирани 161 нови вработувања во Р.С.Македонија. Со одлука на Управниот одбор на АЛКАЛОИД АД Скопје, во март 2022 година е одобрен и исплатен регрес за користење годишен одмор за вработените во компанијата во висина од нето износ од 30.000 денари. Групацацијата АЛКАЛОИД брои 2.617 вработени, од кои 2.015 се во базата во Скопје, а 602 се вработени во подружниците во странство.

Поважни позиции од билансот на успех

Остварените единечни и консолидирани резултати од работењето за периодот јануари-септември 2022 година, структурата, динамиката и споредбите со остварувањата во претходната година се прикажани во следните табели:

Единечни продажби на готови производи и услуги

Пазар	(Во 000 Ден)				
	2022		2021		Инд 22/21
	Износ	%	Износ	%	
Домашен пазар	2.364.371	29	2.383.658	33	99
Странски пазар	5.797.328	71	4.782.233	67	121
Вкупно:	8.161.699	100	7.165.891	100	114

Консолидирани продажби на готови производи и услуги

Пазар	(Во 000 Ден)				
	2022		2021		Инд 22/21
	Износ	%	Износ	%	
Домашен пазар	3.448.975	31	3.339.917	35	103
Југоисточна Европа	3.350.899	30	3.138.205	33	107
Источна Европа (ЗНД, УКР, ...)	1.792.118	16	1.067.210	11	168
Западна Европа (ЕУ и ЕФТА)	2.256.050	21	1.821.927	19	124
Други земји	140.872	1	82.029	1	172
Вкупно странски пазари	7.539.939	69	6.109.371	65	123
Вкупно:	10.988.914	100	9.449.288	100	116

Од вкупните консолидирани продажби, 69% се остварени на странските пазари. Најголем пораст кај извозните пазари бележат продажбите остварени во земјите од Источна Европа (раст од 68%) и во земјите од Западна Европа (раст од 24%).

Поважни позиции од билансот на успех (продолжение)

Групи на производи	(Во 000 Ден)				
	2022		2021		Инд 22/21
	Износ	%	Износ	%	
Антибиотици	2.623.715	24	1.785.129	19	147
ОТЦ препарати	1.952.925	18	1.926.797	20	101
Кардиолошки препарати	1.491.484	14	1.349.295	14	111
Невролошки препарати	1.440.724	13	1.277.504	14	113
Други линии	975.663	9	828.172	9	118
Вкупно производи - Алкалоид	8.484.511	77	7.166.897	76	118
Трговска стока	1.135.065	10	1.030.634	11	110
Услуги и останати приходи	47.444	0	56.617	1	84
Вкупно Фармација	9.667.020	88	8.254.148	87	117
Вкупно Хемија	300.751	3	258.577	3	116
Вкупно Козметика	803.644	7	764.547	8	105
Вкупно Билкарство	217.499	2	172.016	2	126
Вкупно:	10.988.914	100	9.449.288	100	116

Добивка пред финансиски трошоци, даноци и амортизација (ЕБИТДА)

	(Во 000 Ден)				
	2022		2021		Инд 22/21
	Износ	% во Продажби	Износ	% во Продажби	
Единечна ЕБИТДА	1.917.510	23	1.687.035	24	114
Консолидирана ЕБИТДА	1.980.880	18	1.766.595	19	112

Нето добивка

	(Во 000 Ден)				
	2022		2021		Инд 22/21
	Износ	% во Продажби	Износ	% во Продажби	
Единечна Нето добивка	1.160.140	14	978.480	14	119
Консолидирана Нето добивка	1.140.264	10	989.202	10	115

Остварената единечна нето-добивка во 2022 година изнесува 1.160.140 илјади денари и во споредба со остварената во 2021 година бележи зголемување за 19%.

Остварената консолидирана нето-добивка во 2022 година изнесува 1.140.264 илјади денари и во споредба со остварената во 2021 година бележи зголемување за 15%.

Бизнис-план за 2022 година

Бизнис-планот за 2022 година, донесен со одлука на Управниот одбор на АЛКАЛОИД АД Скопје, на Седницата одржана на 29.12.2021 година, предвидува инвестирање на околу 14% од консолидираните приходи од продажбите во материјални и во нематеријални средства, раст од 8% на консолидираните продажби во однос на 2021 година, како и раст од 7% на консолидираниот профит пред оданочување во однос на 2021 година.

Бизнис-планот за 2022 година е базиран на очекувањата, проекциите и на можностите на тековните и на новите пазари и производи, достапни за компанијата во моментот на изготвување на планот. Околностите и настаните во 2022 година, а со тоа и остварените резултати, може да варираат од прикажаните во Бизнис-планот.

Очекувања за претстојниот период

Во изминатиот период друштвото се соочи со голем број интерни и екстерни предизвици и новонастанати ризици, генерирани од пандемијата на КОВИД-19 како и од енергетската и економската криза. Презедовме голем број мерки во досегашниот период, со цел неутрализирање на сите негативни ефекти, без притоа да се загрози здравјето на вработените и успешното работење на друштвото.

Во согласност со очекувањата, уште во текот на минатата година здравствената криза се претвори и во економска, а со тоа се појавија и нови предизвици во работењето. Она што како тренд започна во 2021 година и доминира и во 2022 година е забележителниот раст на цените на голем дел од влезните суровини и материјали, енергенсите, како и порастот на цените на транспортот на глобално ниво, а особено и значителните пролонгирања на роковите за испорака. Сето ова влијае и на стапката на инфлацијата што веројатно како тренд ќе биде уште понагласен во периодот што следи. Земајќи го предвид конфликтот помеѓу Русија и Украина, започнувајќи од 24 февруари 2022 година, АЛКАЛОИД АД Скопје превзема неопходни мерки за заштита на инвеститорите, купувачите и вработените обидувајќи се да им овозможи безбедни услови.

Како најголем предизвик и прв приоритет за периодот што доаѓа и понатаму останува грижата за здравјето на вработените, како и одржувањето на тековната ликвидност, на финансиската стабилност и остварување на планските цели.